

Акционерско друштво за осигурување
Друштво за животно осигурување
ГРАВЕ УНИКА ЛАЈФ АД
Бр. 0701-5365/2
06.12 2018 год.
СКОПЈЕ

КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ-ЖИВОТ АД
Бр. 03-5348/1
06.12 2018 год.
СКОПЈЕ

Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ-Виена Иншуренс Груп
Бр. 307/1925
06.12 2018 год.
СКОПЈЕ

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД
Бр. 03-618
06.12 2018 год.
СКОПЈЕ

До
Министерство за финансии
на Република Македонија
ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје

Предмет: Коментари во врска со предложените измени на Законот за данокот на добивка

Почитувани,

Во прилог доставуваме коментари на предложените измени на Законот на данокот на добивка од страна на друштвата за осигурување на живот.

Со почит,

Во име на:

Кроацيا Осигурување АД
Друштво за осигурување на живот,
Вилма Учета Дузлевска

АД за осигурување Винер Лајф
Виена иншуренс Груп
Дарко Дедик

Триглав осигурување живот АД
Александар Андоновски

АД за осигурување Граве
Зоран Стојановски
Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ

Друштво за животно осигурување
Уника Лајф АД
Александра Шкемби Антовска

УНИКА
ЛАЈФ
Друштво за животно осигурување
Уника Лајф АД Скопје

Друштво за животно осигурување
УНИКА ЛАЈФ АД
Акционерско друштво за осигурување
ГРАВЕ
Бр. 0701-5365/2
06.12 2018 год.
СКОПЈЕ

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ-ЖИВОТ АД
Бр. 03-5348/1
06.12 2018 год.
СКОПЈЕ

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТ АД
Бр. 03-618
06.12 2018 год.
СКОПЈЕ
Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ-Висна Иншуренс Груп
Бр. 307/1925
06.12 2018 год.
СКОПЈЕ

До
Министерство за финансии
на Република Македонија
ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје

Предмет: Коментари во врска со предложените измени на Законот за данокот на добивка

Почитувани,

Во врска со Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (во понатамошниот текст: Предлог Законот), кој е ставен на увид на јавноста, Друштвата за осигурување на живот одржаа состанок на кој се разгледуваше Предлог Законот и во врска со истиот доставуваме коментари за кои сметаме дека можат да придонесат во појаснување и подобрување на текстот на Предлог Законот и позицијата на осигурувањето на живот во даночниот систем на Република Македонија, особно од аспект на оданочувањето во делот на добивката.

1. Согласно член 3. од Предлог Законот, во постоечкиот Закон за данокот на добивка, во член 9, став (1) се додава нова точка 5-а) со која се предвидува дека како непризнаени расходи за даночни цели се сметаат:

„ 5-а) трошоци по основ на уплатени премии за животно осигурување над износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен;“

Сметаме дека предложената промена треба да ги опфати уплатените премии за животно осигурување во целост, односно уплатената премија за животно осигурување од страна на правни лица за вработените треба да биде во целост признат расход за даночни цели.

Наведеното барање е поради неопходната стимулација на животно осигурување а кое со новите измени во Закон за данок на доход ќе биде негативно погодено и со извесна надолна развојна импликација. Потенцираме дека, во услови кога осигурувањето на живот е еден од основните покатели за степенот на развиеност на секоја европска земја, Република

Македонија е на последното место во регионот по сите показатели за животна осигурување по глава на жител, односно степен на пенетрација FY2017: 0,12 евра, додека степен на густина FY 2017: 5,9 евра по глава на жител.

Во услови на таков степен на развој, со новата регулатива во делот на оданочувањето на личните доходи се нанесува дополнителен удар со зголемување на даночната стапка на 15% и оптоварувањето на правните лица со пресметка и уплата на данок од личен доход во моментот на плаќање на премија над износот од две просечни бруто плати за кој е определено ослободување, а кое ослободување се поништува во моментот на исплата на осигурената сума од страна на осигурителните компании.

Според нашите проценки вкупните трошоци по основ на уплатени премии за животна осигурување над износот од две просечни месечни бруто плати на целиот пазар за животна осигурување, во услови кога нема даночно стимулирање, нема да изнесуваат повеќе од 6.000.000 денари годишно, што значи дека доколку трошоци по основ на уплатени премии за животна осигурување бидат даночно ослободени во целост, **финансиските импликации на буџетот би биле пониски од 600.000 денари годишно.**

Зголемувањето на даночното оптоварување во случаите кога Договорувач на осигурувањето на живот е правно лице за своите вработени, **ќе доведе до намалување на премијата за осигурување на живот уплатена од правни лица** – сегмент на осигурувањето кој во последните години најсилно се развива. **Намалувањето на премијата воедно значи и намалена основа за оданочување** од аспект на данокот на добивка, но и од аспект на данокот на личен доход, што **ќе произведе спротивен ефект од посакуваниот** за Државата но и за осигурувањето како дејност.

Значајно да напоменеме дека **со намалување на премијата се намалуваат и средствата кои што друштвата за животна осигурување ги вложуваат во државни хартии од вредност** како најзначаен дел од вложувањата на издвоените резерви по договорите за осигурување на живот.

Сметаме дека нашиот предлог е еден чекор во насока на поттикнување на развојот на животното осигурување, односно ќе претставува поттик за компаниите во Република Македонија да издвојат средства за животна осигурување на своите вработени со што се придонесува за **развој на осигурувањето, зголемување на премијата за животна осигурување, зголемување на базата за понатамошно оданочување**, како и зголемување на износите што компаниите за осигурување на живот ги имаат на располагање за **вложувања, особено во државни хартии од вредност.**

Дополнително, би сакале да нагласиме дека со прифаќањето на нашиот предлог би се решил уште еден проблем на правните лица со постоење на двојно оданочување при трансакциите поврзани со осигурувањето на живот. Имено, договорите за осигурување на живот, каде што Договорувач на осигурувањето е правно лице за своите вработени, не ретко вклучуваат и одредби дека осигурената сума во случај на доживување на осигуреникот вработен кај правното лице, по истекот на договорот се враќа назад на правното лице. Во овие случаи, според досегашната пракса, се плаќа данок на добивка и на осигурената сума која се враќа во правното лице, преку зголемувањето на добивката за износот на осигурената сума.

Доколку се прифати нашето барање за признавање на трошоците за уплатени премии како признати расходи од даночен аспект, **се избегнува и двојното оданочување на овие износи.**

Со почит,

Во име на:

Кроациа Осигурување АД
Друштво за осигурување на живот,
Вилма Учета Дузлевска

АД за осигурување Винер Лајф
Виена иншуренс Груп
Дарко Дедик

Триглав осигурување живот АД
Александар Андоновски

АД за осигурување Граве
Зоран Стојановски
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ГРАВЕ
СКОПЈЕ

Друштво за животено осигурување
Уника Лајф АД
Александра Шкемби Антовска

УНИКА
LAJF
Друштво за животено осигурување
УНИКА ЛАЈФ АД СКОПЈЕ

[Handwritten signature]